

Прилог бр.3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Управување со јавни набавки			
2.	Код	PSM 524			
3.	Студиска програма	Управување во јавниот сектор			
4.	Организатор на студиската програма (единица - институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година/семестар	Прва година / прв (зимски) семестар	7.	Број на ЕКТС-кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Даниела Бојадиева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Наставата треба да ги запознае студентите со улогата и значењето на јавните набавки во процесот на ефикасно функционирање на јавниот сектор. Предметот дава сеопфатна слика за принципите и економската рамка за анализа на јавните набавки. По завршувањето на наставата студентите:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ќе можат активно да учествуваат во процесот на планирање, подготовка и реализација на јавните набавки • Ќе бидат способни да ја разберат и активно да ја применуваат домашната регулатива за јавните набавки • Ќе се запознаат со Директивите на Европската комисија насочени кон регулацијата на јавните набавки во ЕУ • Преку анализата на случаи ќе се запознаат со третманот на јавните набавки во домашната и меѓународната пракса • Ќе се запознаат со позитивните ефекти врз општествената благосостојба од доброто управување со јавните набавки и улогата на јавните набавки во остварувањето на одржлив економски развој • Ќе се запознаат со ризиците во процесот на управување со јавните набавки, и начинот за нивно надминување 				
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Јавни набавки – Воведни напомени (поим и основни принципи на јавните набавки) • Улогата на јавните набавки во остварувањето на одржлив и инклузивен раст • Транспарентност, анти-корупција и институционален интегритет на јавниот сектор • Принципите за пазарна конкуренција и организацијата и реализацијата на јавните набавки • Јавните набавки и управувањето со јавните финансии • Јавни набавки, концесии и Јавно-приватно партнерство • Планирање, подготовка и реализација на јавните набавки • Ризици и управување со ризиците во процесот на реализација на јавните набавки • Дигитализација на процесот на спроведување на јавните набавки (електронски систем на јавни набавки) • Карактеристики на регулатива за јавни набавки во Европската Унија • Законската рамка за организација и реализација на јавните набавки во РСМ 				
12.	Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови =180 часови			
14.	Распределба на расположивото време	24+16+40+10+90=180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава.	24	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.	16	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40	
		16.2.	Самостојни задачи	10	
		16.3.	Домашно учење - задачи	90	
17.	Начин на оценување				40+50+10=100
	17.1.	Тестови	40		
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)	50		
	17.3.	Активност и учество	10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)	
			51 x до 60 бода	6 (шест) (E)	
			61 x до 70 бода	7 (седум) (D)	
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16		

20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета				
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Naushad Khan	Public Procurement Fundamentals: Lessons from and for the Field	Emerald Publishing Limited, UK	2018
		2.	Editor, Cristopher H. Bovis	Research Handbook on EU Public Procurement Law	Edward Elgar	2016
		3.		Закон за Јавните набавки (Сл. Весник на РСМ бр.24/2019)		
		4.	Биро за јавни набавки	Прирачник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки за економски оператори, Трето електронско издание	PCM, Министерство за финансии, Биро за јавни набавки	2021
		5.	Биро за јавни набавки	Прирачник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки за договорни органи, Трето електронско издание	PCM, Министерство за финансии, Биро за јавни набавки	2021
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Edited by Khi V. Thai	International handbook of public procurement	CRC Press, Taylor & Francis Group, New York	2009
		2.	Група автори	Управување со обврски, набавки и приходи во единиците на локалната самоуправа	SDC, UNDP and ZFR	2020
	3.		Извештаи за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки		2010-2020	